



		16.3.		40												
17.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*</td> <td>7.5-12</td> </tr> <tr> <td>**</td> <td>15-30</td> </tr> <tr> <td>-2</td> <td>30-46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.5-12</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно:</b></td> <td><b>60-100</b></td> </tr> </tbody> </table>				Вид на активност	Бодови	*	7.5-12	**	15-30	-2	30-46		7.5-12	<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>
Вид на активност	Бодови															
*	7.5-12															
**	15-30															
-2	30-46															
	7.5-12															
<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>															
17.1				30-46												
17.2				7.5-12												
17.3	( / )	** (30 ):	- 0.5	15-30 1 - 0.5												
17.4		*		7.5-12 51% - 60% - 7.5 ; 61% - 70% - 8 ; 71% - 80% - 9 ; 81% - 90% - 10 ; 91% -100% - 12 .												
18.	( / )	59		5 ( ) F												
		60 68		6 ( ) E												
		69 76		7 ( ) D												
		77 84		8 ( ) C												
		85 92		9 ( ) B												
		93 100		10 ( ) A												
19.		<b>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис</b>														
20.																
21.																
22.																
22.1.	1.															
22.2.	1.															